

Настан “Girls in ICT 2012”, 26.04.2012



По повод светскиот ден „Girls in ICT“ (26.04.2012), во Амфитеатарот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), на иницијатива на заменик Министерката за информатичко општество и администрација Г-ѓа Марта Томовска беше одржан настан поддржан од Министерство за образование и наука и МАСИТ. Одбележувњето на овој настан беше во насока на поттикнување повеќе припаднички на женскиот пол да се запишуваат на ИКТ- факултетите а воедно да се овозможи и рамнотежа на застапеноста меѓу двата пола како и зголемување на вкупниот број на работна сила од ИКТ-областа во Македонија.

Со промовирање на овој концепт Р.Македонија се вклучи во одбележувањето на иницијативата „Girls in ICT“ поддржана од Меѓународната телекомуникациска заедница (International Telecommunication Union – ITU) - специјализирана агенција при Обединетите Нации, која традиционално ќе се одбележува секој четврти четвток во април.

“Во следните 10 години светот ќе се соочи со дефицит на информатичкиот кадар бидејќи се повеќе области стануваат зависни од ИК-технологијата. Женската креативност, талент и капацитет не се доволно искористени во тоа поле, а информатичко-комуникациските технологии се одлична шанса за остварување успешна кариера на жените ширум светот”, беше само дел од пораката на заменик Министерката Томовска.

На овој настан активно учество земаа и Државниот секретар во МОН Г- ѓа Елизабета Тодоровска која што изјави дека девојките се на потег и треба да докажат дека нискиот процент на нивната застапеност во ИКТ- индустријата е предрасуда што треба да се сруши. Поздравното обраќање продолжи со Деканот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Г- дин Димитар Трајанов, доц. д-р Соња Филипоска –

ФИНКИ, проф. д-р Сања Велева - ФЕИТ, Извршниот директор на МАСИТ Г-ица Анита Никова и Генералниот директор на Семос Едукација, Г-ѓа Валентина Тасева која накратко говореше за своето искуство.

Активностите од кампањата „Girls in ICT “ продолжија со промоција на официјалната македонска веб страна www.girlsinict.mk . По завршувањето на настанот ученичките имаа единствена можност да посетат 8 македонски ИТ компании (Асеко Сее, Ериксон, Македонски Телеком, Некстсенс, Нетцетера, Сеавус, Семос Едукција, Ултра) – членки на МАСИТ, каде на врвните менаџерски позиции се наоѓаат жени. Гимназии кои земаа учество на овој настан преку своите ученички од втора и трета година се: Јосип Броз Тито, Никола Карев, Орце Николов, Ѓеорѓи Димитров, Владо Тасевски, Кочо Рацин, Зеф Љуш Марку и Раде Јовчевски – Корчагин.

Информација за вчерашниот настан можете да најдете и на следниве линкови:

- <http://mio.gov.mk/?q=node/3020>
- <http://sitel.com.mk/dnevnik/makedonija/kampanja-%E2%80%9EEna-tehnologijata-i-se-potr ebni-devojki%E2%80%9C>
- <http://www.mia.mk>
- <http://www.24online.mk/970217/indexed.html>